

Службен весник

на Република Македонија

Број 225

30 декември 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4980. Одлука за избор на претседател и членови на Верификационата комисија на Собранието на Република Македонија.....	2	4986. Одлука за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје за регулиран период 2017-2021 година.....	7
4981. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	2	4987. Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-Струмица.....	7
4982. Правилник за начинот на користење на средствата од даночно поттикнување.....	3	4988. Одлука за одобрување на регулирана тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМА-НОВО-ГАС“, Куманово.....	8
4983. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и тарифа за вршење на дејностите за пренос и управување со системот за пренос на природен гас за 2017 година и годишен приход по составни елементи за вршење на дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период 2017-2021 година на АД ГА-МА Скопје.....	4	Огласен дел	1-104
4984. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас.....	4		
4985. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас.....	5		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4980.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членот 12 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ВЕРИФИКАЦИОНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Верификационата комисија, се избираат:

- а) за претседател
Владимир Горчев
- б) за членови
Петре Шилегов,
Реџаил Исмаили,
Фадил Зендели и
Сурија Рашиди.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5166/1
30 декември 2016 година
Скопје

Претседавач
на Конститутивната седница
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

4981.

Врз основа на членот 63 став 1 од Уставот на Република Македонија и членот 11 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 30 декември 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се верифицира мандатот на пратениците:

1. Никола Попоски,
2. Елизабета Канческа Милевска,
3. Борис Змејковски,
4. Драган Данев,
5. Даниела Рангелова,
6. Љупчо Димовски,
7. Крсто Јовановски,
8. Чедомир Саздовски,
9. Никола Тодоров,
10. Трајко Вељаноски,
11. Жаклина Пешевска,
12. Иван Стоилковиќ,
13. Амди Бајрам,
14. Владацка Авировиќ,
15. Зоран Ѓорѓиевски,
16. Јохан Тарчуловски,
17. Весна Дамчевска-Илиевска,
18. Илија Димовски,
19. Емил Димитриев,
20. Слаѓана Митовска,
21. Трајчо Димков,
22. Стојан Миланов,
23. Магдалена Манаскова,

24. Зеќир Рамчиловиќ,
25. Никола Мицевски,
26. Благица Ласовска,
27. Емилија Александрова,
28. Иван Иванов,
29. Никола Груевски,
30. Ванковер Манчев,
31. Ане Лашкоска,
32. Панчо Минов,
33. Весна Пемова,
34. Васил Пишев,
35. Нада Ципушева,
36. Димитар Стевананџија,
37. Драган Цуклев,
38. Павлинче Честојнова,
39. Антонијо Милошоски,
40. Зоран Илиоски,
41. Лилјана Затурска,
42. Љубен Арнаудов,
43. Благоја Деспотоски,
44. Нола Исмајлоска Старова,
45. Крсто Мукоски,
46. Сашо Василевски,
47. Лилјана Кузмановска,
48. Владимир Горчев,
49. Јусуф Хасани,
50. Дафина Јованоска-Стојаноска,
51. Горан Манојлоски,
52. Стево Пендаровски,
53. Рената Дескоска,
54. Дамјан Манчевски,
55. Стефан Богоев,
56. Павле Богоевски,
57. Соња Мираковска,
58. Диме Велковски,
59. Татјана Прентовиќ,
60. Ивана Туфегџиќ,
61. Петар Атанасов,
62. Оливер Спасовски,
63. Фросина Ташевска-Ременски,
64. Мухамед Зеќири,
65. Маја Морачанин,
66. Ферид Мухиќ,
67. Максим Димитриевски,
68. Курто Дудуш,
69. Тања Ковачев,
70. Љупчо Николовски,
71. Благој Бочварски,
72. Јагода Шахпаска,
73. Панче Иванов,
74. Сашко Костов,
75. Јулиана Николова,
76. Енес Ибрахим,
77. Илија Николовски,
78. Мира Стојчевска,
79. Зоран Заев,
80. Хари Локвенец,
81. Катерина Кузмановска,
82. Горан Мисовски,
83. Коста Јаневски,
84. Кети Смилеска,
85. Бетиане Китев,
86. Сашо Поцков,
87. Милева Ѓорѓиева,
88. Мери Лазарова,
89. Радмила Шекеринска-Јанковска,
90. Александар Кирацовски,
91. Томислав Тунтев,
92. Горан Милевски,
93. Васко Ковачевски,
94. Ирена Стефоска,
95. Јован Митрески,

96. Алија Камбероски,
97. Жаклина Лазаревска,
98. Петре Шилегов,
99. Гулумсер Касапи,
100. Благојче Трпевски,
101. Артан Груби,
102. Ејуп Аљими,
103. Реџаил Исмаили,
104. Агим Шакири,
105. Али Ахмети,
106. Талат Џафери,
107. Шпреса Хадри,
108. Бранко Маноиловски,
109. Џеват Адеми,
110. Мирсада Емини-Асани,
111. Зекирија Ибрахими,
112. Африм Гаши,
113. Биљал Касапи,
114. Фадил Зендели,
115. Теута Биљали,
116. Сурија Рашиди,
117. Зијадин Села,
118. Весел Мемеди,
119. Мендух Тачи и
120. Бардуљ Даути.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5166/1
30 декември 2016 година
Скопје

Претседавач
на Конститутивната седница
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

4982.

Врз основа на член 14 - д став (2) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16), директорот на Агенцијата за млади и спорт донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ПОТТИКНУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на користење на средствата од даночно поттикнување по Законот за данокот на добивка од страна на националните спортски федерации, Македонскиот олимписки комитет, спортските клубови и активните спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортови.

Член 2

Средствата од даночно поттикнување согласно Законот за данокот на добивка се користат врз основа на поднесено барање од страна на корисниците на средствата до Агенцијата за млади и спорт.

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува:

- а) За национална спортска федерација:
 - записник од одржаното редовно годишно собрание;

- усвоена и објавена завршна сметка за годината што изминала и официјален годишен билтен за реализиран национален систем на натпревари во последните две натпреварувачки години;

- потпишан договор со трговското друштво за финансирање на програмите од јавен интерес;

- извештај за користење на средствата од договорот со трговското друштво за финансирање на програмите од јавен интерес и

- листа на клубови и активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуалните спортови;

б) За Македонскиот олимписки комитет:

- записник од одржаното редовно годишно собрание;

- усвоена и објавена завршна сметка за годината што изминала;

- потпишан договор со трговското друштво за финансирање на програмите од јавен интерес;

- извештај за користење на средствата од договорот со трговското друштво за финансирање на програмите од јавен интерес;

в) За спортски клуб:

- записник од одржаното редовно годишно собрание;

- усвоена и објавена завршна сметка за годината што изминала;

- листа на регистрирани членови на спортскиот клуб и официјален годишен билтен за учество во национален систем на натпревари во последните две натпреварувачки години;

- потпишан договор со трговското друштво за финансирање на програмите од јавен интерес и

- извештај за користење на средства од договорот со трговското друштво за финансирање на програмите од јавен интерес;

г) За активен спортист во индивидуалните спортови:

- доказ за остварен врвен спортски резултат;

- доказ за исполнета норма за учество на меѓународен натпревар;

- доказ за освоена титула или национален рекорд и дека не бил суспендиран од односната национална или меѓународна федерација во последната година;

- потпишан договор со трговското друштво за финансирање и извештај за користење на средства од договорот со трговското друштво за финансирање и

- посебната наменска сметка на матичниот спортски клуб или националната спортска федерација за која се определува да ја користи во користењето на средствата од даночно поттикнување по Законот за данокот на добивка.

Член 3

Овој правилник по неговото влегување во сила ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 08-2005/1
1 декември 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за млади и спорт,
м-р **Марјан Спасески, с.р.**

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4983.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став (1) алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 201/16) и Тарифниот систем за пренос на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 19/13), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејностите пренос и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период од 1.1.2017 година до 31.12.2021 година, бр. 0302-1468/1 од 18.11.2016 година, доставено од Акционерското друштво ГА-МА Скопје, на седницата одржана на 28 декември 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ЗА ПРЕНОС И УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 2017 ГОДИНА И ГОДИШЕН ПРИХОД ПО СОСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ПРЕНОС И УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2017-2021 ГОДИНА НА АД ГА-МА СКОПЈЕ

1. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста пренос на природен гас во 2017 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 216.260.469 денари и тарифа од 1,3516 ден/м³, за пренесени 160.000.000 м³ природен гас.

2. На Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за вршење на дејноста управување со системот за пренос на природен гас во 2017 година се одобрува регулиран максимален приход во износ од 29.490.064 денари и тарифа од 0,1843 ден/ м³, за пренесени 160.000.000 м³ природен гас.

3. На АД ГА-МА Скопје, се одобрува годишен приход по составни елементи (АВВ) за услугите пренос на природен гас и управување со системот за пренос на природен гас за регулиран период 2017-2021 година да изнесува:

- за 2017 година - 213.847.100 денари,
- за 2018 година - 215.298.925 денари,
- за 2019 година - 216.767.997 денари,
- за 2020 година - 218.254.837 денари, и
- за 2021 година - 219.759.981 денари.

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.

УП1 бр. 08-75/16
28 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4984.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 28 став (1) од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности

(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето на Јавното претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС Куманово, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас, на седницата одржана на 28.12.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

1. На Јавното претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС Куманово, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност Снабдување со природен гас.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува сила на 01.01.2017 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-76/16
28 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Јавно претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, ул.Фетка Наскова бр.22, Куманово, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со природен гас.

3. Датум на издавање на лиценцата:
1 јануари 2017 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
1 јануари 2027 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ-31.09.1/16

7. Број на деловниот субјект - 6080944

8. Единствен даночен број – 4017006157178

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас.

Како снабдување со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета продажба на природен гас на потрошувачите и може да вклучи трговија со природен гас.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност снабдување со природен гас, носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за закупување на дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со природен гас, носителот на лиценцата Јавно претпријатије за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, ќе ја врши на истото подрачје на кое ја врши и дејноста дистрибуција со природен гас.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас согласно купопродажните договори;
- обезбеди од операторот соодветен дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила и мрежните правила за дистрибуција за природен гас која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи;
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачани количини на природен гас по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на природен гас;
- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;
- доставува до операторот на пазарот на природен гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на природен гас за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила и мрежните правила за дистрибуција;
- ги плати набавените количини на природен гас, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторот на дистрибутивниот систем и операторот на пазарот на природен гас;
- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас;
- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината и
- комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување со природен гас, склучени со потрошувачи,
- податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари,
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

4985.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 28 став (1) од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас, на седницата одржана на 28.12.2016 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ПРИРОДЕН ГАС**

1. На Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност Снабдување со природен гас.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува сила на 01.01.2017 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 11-77/16
28 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), Скопје, бул. Партизански одреди бр. 2, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Снабдување со природен гас.

3. Датум на издавање на лиценцата:
1 јануари 2017 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
1 јануари 2027 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
ПГ-30.09.1/16

7. Број на деловниот субјект - 5450411

8. Единствен даночен број – 4030999393528

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас.

Како снабдување со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета продажба на природен гас на потрошувачите и може да вклучи трговија со природен гас.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност снабдување со природен гас, носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за закупување на дистрибутивен капацитет.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со природен гас, носителот на лиценцата Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ), ќе ја врши на територијата на Технолошко индустриските развојни зони „Скопје 1“ и „Скопје 2“, односно на на истото подрачје на кое ја врши и дејноста дистрибуција со природен гас.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас согласно купопродажните договори;

- обезбеди од операторот соодветен дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, пазарните правила и мрежните правила за дистрибуција за природен гас која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи;

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачани количини на природен гас по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на природен гас;

- работи во согласност со правилата за снабдување и правилата за пазарот на природен гас во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- доставува до операторот на пазарот на природен гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на природен гас за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неуррамнотежувањата, во согласност со пазарните правила и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на природен гас, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторот на дистрибутивниот систем и операторот на пазарот на природен гас;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината и

- комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на природен гас, согласно договорите за снабдување со природен гас, склучени со потрошувачи,

- податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари,

- извештувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

4986.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став (1) алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 201/16) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на Р.М.“ бр. 19/13) и Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за регулираниот период 2017-2021 година, бр.03-1655/1 од 28.11.2016 година, доставено од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Скопје, на седницата одржана на 28 декември 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН ПРИХОД И ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ (ДТИРЗ) СКОПЈЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2017-2021 ГОДИНА

1. На Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, се одобрува регулиран приход од 10.514.541 денари и тарифа од 2,8418

ден/nm³ за услугата дистрибуција на природен гас за 2017 година, за пренесени 3.700.000 nm³ природен гас.

2. На Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) Скопје, се одобрува годишен приход по составни елементи (АВВ) за услугата дистрибуција на природен гас за регулиран период 2017-2021 година да изнесува:

- за 2017 година – 10.514.541 денари,
- за 2018 година – 10.623.804 денари,
- за 2019 година – 11.508.528 денари,
- за 2020 година – 11.971.157 денари, и
- за 2021 година – 12.246.093 денари.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.

УП1 бр. 08-81/16

28 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4987.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став 1 алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 201/16) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 19/13), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифи за дејноста дистрибуција на природен гас за регулиран период од 1.1.2017 година до 31.12.2021 година, бр. 03-407/1 од 15.12.2016 година, доставено од Јавното претпријатие за енергетски дејности СТРУМИЦА-ГАС, Струмица, на седницата одржана на 28 декември 2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ „СТРУМИЦА ГАС“-СТРУМИЦА

1. Се одобрува регулираната тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за енергетски дејности „СТРУМИЦА ГАС“-Струмица, за регулираниот период 2017-2021 година да изнесува 2,87 ден/nm³.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-85/16

28 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4988.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, став (1) алинеја 4 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 23 став (1) и (2) од Правилникот за начин и услови за регулирање на тарифи за пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 201/16) и Тарифниот систем за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 19/13), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран приход и тарифа за вршење на енергетска дејност дистрибуција на природен гас, бр. 03-485/1 од 21.12.2016 година, доставено од Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО-ГАС“, Куманово, на седницата одржана на 28 декември 2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА ТАРИФА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ „КУМАНОВО-ГАС“, КУМАНОВО**

1. Се одобрува регулираната тарифа за вршење на регулираната дејност дистрибуција на природен гас за потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција на природен гас на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „КУМАНОВО ГАС“-Куманово, за регулираниот период 2017-2021 година да изнесува 3,00 ден/мм³.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-86/16
28 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016225